



УПАТСТВО ЗА НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ ЗА УВОЗНИ, ИЗВОЗНИ И ТРАНЗИТНИ ДОЗВОЛИ ОПФАТЕНИ ВО ЕХИМ

Заради олеснување на административната постапка и зголемување на квалитетот на услугите на ЕХИМ, воведена е можност за евиденција и следење на начинот на плаќање на административните такси на дозволите опфатени во системот. Доколку економскиот оператор при електронско поднесување на барањето за дозвола го избере и доследно го користи начинот на плаќање опишан во точката 2 од ова Упатство, ЕХИМ системот на надлежните органи им овозможува електронски увид во извршената уплата. Овој начин на уплата создава услови за безхартиена околина и забрзување на постапките за издавање на дозволите таму каде што тоа е практично и изводливо.

Ова упатство се однесува само на давачките дефинирани како административни такси, согласно закон. Начинот на плаќањето и увидот во извршените уплати на други надместоци кои органите ги наплаќаат во постапките за издавање на дозволи за увоз, извоз и транзит, се врши согласно закон и условите определени од надлежните органи.

1. Правен основ

Закон за административните такси („Службен весник на РМ“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10 , 145/10 и 117/11)) со кој се предвидува плаќањето на административна такса за поднесоци и решенија во електронска форма, независно од износот, да биде во готови пари (вирмански), при што плаќањето може да се врши во кој било момент до издавањето на решението; и

Правилник за дополнување на правилникот за класификација на приходите и Упатство за дополнување на упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на РМ“ бр.105/08) со кој се врши класификација на приходите и начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи.

За потребите на ЕХИМ системот овозможено е административната такса за поднесоците (барањата) кои се поднесуваат во електронски облик да се плаќа во готови пари исклучиво на соодветна сметка во рамките на трезорската сметка согласно Законот за изменување и дополнување на законот за административните такси („Службен весник на РМ“ бр. 88/08).

За таа цел извршени се измени дополнувања на Правилникот за класификација на приходите („Службен весник на РМ“ бр. 105/08), за отварање на посебна сметка за административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи, која е заедничка за сите партиципирачки владини институции, кои наплаќаат административни такси, каде согласно членот 2 е предвидено:

„Во поткатегијата 72 - Неданочни приходи, ставка 722 - Такси и надоместоци, во аналитиката ставка 7223 - Административни такси, додадена е нова потставка 722322 која гласи: „722322 Административни такси за увоз, извоз и транзит на стока“.

Исто така, согласно дополнувањето на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи („Службен весник на РМ“ бр.105/08), во шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, во делот I. Приходи на Републиката и единиците на локалната самоуправа, во точката 5. Такси, во потточката 5.1 Административни такси, по уплатната под реден број 7 се додава нова уплатна сметка под реден број 8 која гласи:

8.	840-03413	административна такса за увоз, извоз и транзит на стока	722322
----	-----------	---	--------

Со ова е воспоставена потсметка на уплатната сметка 840***03413 , за потребите на овој едношалтерскиот систем.

2. Начин на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50 при поднесување на електронско барање за дозвола

Во случај кога барањето за издавање дозвола, барателот го поднесува во електронски облик преку едношалтерскиот систем ЕХИМ, а по добивање на единствениот референтен број под кој се регистрира барањето во системот, налогот за јавни приходи образецот ПП 50 за уплата на административна такса се пополнува на следниот начин:

Во рубриката:

- **ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ- ЗАДОЛЖУВАЊЕ:**

ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пополнува единствениот референтен број под кој се регистрира барањето во едношалтерскиот систем ЕХИМ, кој се добива автоматски од системот и тоа:

референтен број (кој се состои од 18 цифри) и содржи:

- на првите четири места шифра на потврдите, уверенијата, согласностите, дозволите, решенијата, одобрените,
- од петтото до дванаесеттото место е ГГГГ/мм/дд (година,месец, ден), и
- од тринаесеттото до осумнаесеттото место е за еднозначен реден број на потврдата, уверението, согласноста, доволата, решенијата, одобрието

(пример: I00820081031000156)

Во рубриката:

- **ЦЕЛ НА ДОЗНАКА:**

ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пополнува **ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ (ЕДБ) НА КОРИСНИКОТ НА ДОЗВОЛАТА** .(Без оглед на тоа кој е налогодавач за уплата на административната такса).

Во рубриката:

- **ИЗНОС**

се пополнува вкупниот износ на име административната такса, кој го сочинуваат: 1) износот на уплатата по основ на барањето за издавање дозвола и/или 2) износот на уплатата по основ на издавање на решение, односно дозвола.

Примерок на начинот на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50 при поднесување на електронско барање за дозвола

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ	НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ Буџет на Република Македонија
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ	БАНКА НА ПРИМАЧОТ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА	СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ (ЕДБ)	ИЗНОС МКД
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗАЛОЖУВАЊЕ 100820081031000156	УПЛАТНА СМЕТКА 8 4 0 x x x 0 3 4 1 3
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 4021005147982	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
ПОТПИС	ПРИХОДНА ВИНФРА И ПРОГРАМА 7 2 2 3 2 2
	НАЗВИ
	ДАТУМ НА УПЛАТА
	МЕСТО НА УПЛАТА

НАПОМЕНА: За секое барање за дозвола, барателот врши посебна уплата (на посебен налог). Економскиот оператор ќе биде должен да му достави на органот доказ за извршена уплата на административна такса (презентиран на хартија), иако барањето го поднел во електронски облик, доколку по извршената проверка во системот органот констатира дека начинот на кој уплатата е извршена не е во согласност со овие упатства, односно не може да се утврди дали е извршена уплатата [согласно член 17 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит („Службен весник на Република Македонија“ 13/11)].

3. Начин на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50 при поднесување на барање за дозвола во хартиен облик

Во случај кога барањето за издавање на дозвола се поднесува во хартиен облик, што значи дека барателот не го користи и нема добиено референтен број од едношалтерскиот систем ЕХИМ, налогот за јавни приходи образецот ПП 50 за уплата на административна такса се пополнува на следниот начин:

Рубриката:

- **ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ- ЗАДОЛЖУВАЊЕ**

ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пополнува шифрата на лиценцата и шифрата на органот (институцијата која е одговорна за нејзино издавање) (пр. 1008 МЗ_ДСЗИ)

Во рубриката

- **ЦЕЛ НА ДОЗНАКА**

ЗАДОЛЖИТЕЛНО се пополнува **ЕДИНСТВЕНИОТ ДАНОЧЕН БРОЈ (ЕДБ) НА КОРИСНИКОТ НА ДОЗВОЛАТА**. (Без оглед на тоа кој е налогодавач за уплата на административната такса).

Во рубриката:

- **ИЗНОС**

се пополнува вкупниот износ на име административната такса, кој го сочинуваат: 1) износот на уплатата по основ на барањето за издавање дозвола и/или 2) износот на уплатата по основ на издавање на решение, односно дозвола.

Примерок на начинот на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50 при поднесување на барање за дозвола во хартиен облик

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
ДАТУМ НА ВАЛУТА	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ	НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ Буџет на Република Македонија
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ	БАНКА НА ПРИМАЧОТ НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СМЕТКА	СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ (ЕДБ)	ИЗНОС МКД
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ- ЗАДОЛЖУВАЊЕ 1008ДСЗИ	УПЛАТНА СМЕТКА 8 4 0 x x x 0 3 4 1 3
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА 4021005147982	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 7 2 2 3 2 2
	НАЧИН
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА

НАПОМЕНА: За секое барање за дозвола, барателот врши посебна уплата (на посебен налог). Економскиот оператор е должен да му достави на органот доказ за извршена уплата на административна такса (презентиран на хартија), [согласно член 17 од Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит („Службен весник на Република Македонија“ 13/11)].

4. Начин на пополнување на другите податоци во налогот за јавни приходи образецот ПП 50

Следниве податоци не се менуваат и се однесуваат на двата начина на пополнување на налогот за јавни приходи образецот ПП 50

- **НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ – БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**
- **БАНКА НА ПРИМАЧОТ – НАРОДНА БАНКА НА РМ**
- **СМЕТКА** – единствена трезорска сметка **100000000063095**
- **УПЛАТНА СМЕТКА – 840 XXX 03413** (се внесува ознаката на општината согласно списокот објавен со Упатаството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи) на пр. за регион 179 (општина Карпош) - 84017903413
- **ПРИХОДНА ШИФРА 722322**
- **ДАТУМОТ НА ВАЛУТАТА И ДАТУМОТ НА УПЛАТАТА** треба да бидат идентични
- **НАЧИН** – пр. за да може уплатувачот веднаш да ја користи уплатата потребно е да биде пополнето со 1 т.е. уплатата веднаш ќе биде реализирана од банка, или 2 т.е. уплатата ќе биде реализирана со датумот на валутата

НАПОМЕНА: Овој начин на наплата на административната такса се применува за сите уплати на име административни такси за дозволите опфатени во EXIM, објавени на веб локацијата www.exim.gov.mk. Уплатите се вршат **ИСКЛУЧИВО** на наведената сметка без оглед на начинот на кој (електронски или хартиен) се поднесува барањето за дозвола до надлежниот орган и без оглед на начинот на кој се врши поднесувањето на налогот (пр. на шалтер или преку е-банкарство).